

20130851964

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на член 22-а став (4) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија” број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11 и 123/12), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА УВЕЗЕНИ И/ИЛИ ИЗВЕЗЕНИ СУПСТАНЦИИ КОИ ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА, КАКО И ЗА ПРОИЗВОДИТЕ КОИ СОДРЖАТ СУПСТАНЦИИ КОИ ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА(*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на доставување на извештајот за увезени и/или извезени супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка (во понатамошниот текст: супстанции), како и за производите кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „Увоз“ е внесување на супстанции и производи кои содржат супстанции на територијата на Република Македонија.
2. „Извоз“ е изнесување на супстанции и производи кои содржат супстанции од територијата на Република Македонија.

Член 3

(1) Извештајот за увезените супстанции и/или производи кои содржат супстанции ги содржи следните податоци:

- Година за која се известува;
- Назив и седиште на правното лице;
- Назив на супстанција/производ кој содржи супстанции;
- Количина на увезени супстанции и/или производи кои содржат супстанции кои се увезени на територијата на Република Македонија;
- Количина на супстанции и/или производи кои содржат супстанции кои се ставени во промет на територијата на Република Македонија;
- Количина на складирани залихи на супстанции /производи кои содржат супстанции;
- Цел на увозот;
- Крајни корисници на увезените супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка;
- Извозник / земја на извоз;
- Место и датум и
- Печат и потпис на одговорното лице.

(2) Извештајот од став (1) на овој член се издава на бела хартија во А4 формат.

(3) Формата и содржината на извештајот за увезените супстанции и/или производи кои содржат супстанции е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕК) број 1005/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 септември 2009 за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка, CELEX бр. 32009R1005

Член 4

(1) Извештајот за извезените супстанции и/или производи кои содржат супстанции треба да содржи:

- Година за која се известува;
- Назив и седиште на правното лице;
- Назив на супстанција/производ кој содржи супстанции;
- Количина на извезени супстанции и/или производи кои содржат супстанции;
- Цел на извозот;
- Увозник / земја на увоз;
- Место и датум и
- Печат и потпис на одговорното лице.

(2) Извештајот од став (1) на овој член се издава на бела хартија во А4 формат.

(3) Формата и содржината на извештајот за извезените супстанции и/или производи кои содржат супстанции е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Извештаите од член 3 и 4 од овој правилник се доставуваат во писмена и електронска форма.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2932/5
5 јуни 2013 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог 1

Извештај за увезени супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или производи кои содржат супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка

Година за која се известува:	
Назив и седиште на правното лице:	
Назив на супстанција/производ кој содржи супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка	
Количина на увезени супстанции и/или производи кои содржат супстанции кои се увезени на територијата на Република Македонија	
Количина на супстанции и/или производи кои содржат супстанции кои се ставени во промет на територијата на Република Македонија	
Количина на складирани залихи на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка/производи кои содржат супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка	
Цел на увозот	
Крајни корисници на увезените супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка	
Извозник / земја на извоз	
Место и датум	МП
Одговорно лице	Потпис

Прилог 2

Извештај за извезени супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или производи кои содржат супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка

Година за која се известува:	
Назив и седиште на правното лице:	
Назив на супстанција/производ кој содржи супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка	
Количина на извезените супстанции и/или производи кои содржат супстанции	
Цел на извозот	
Увозник / земја на увоз	
Место и датум	МП
Одговорно лице	Потпис